



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 14 септември 1962
Скопје
Број 29 Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА ШТИПСКА ОКОЛИЈА

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување упразнетите места на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи од Штипска околија, за учебната 1962/63 година

I. ЗАВОД ЗА ШКОЛСТВО — ШТИП

1. Просветен советник во Заводот за школство.
— професор или наставник, со 5 години служба во просветна струка, положен стручен испит и за последните две години да е оценет со оценка „се истакнува“, Првенство имаат професори и наставници од специјалностите: математика и физика, историја и географија и странски јазици.
Обезбеден двособен стан.

II. ОПШТИНА ШТИП

1. Учителска школа — Штип

- директор на Школата, со завршен филозофски факултет, положен стручен испит и пракса во просветна струка
- два професора по педагошка група предмети
- професор, наставник или стручен учител по физичко воспитување
- професор по физика
- наставник по општо-техничко образование.

2. Училиште за медицински сестри — Штип

- по еден професор или наставник по англиски јазик и општествено уредување на ФНРЈ со историја и географија
- еден професор по македонски јазик
- една инструкторка со завршено средно медицинско училиште.

3. Училишен центар за образование на кадри од текстилна струка — Штип

- по еден професор по математика и македонски јазик
- по еден професор, наставник или стручен учител (висококвалификуван работник) со подолга пракса по технологија на боење со апретура
- по два професора, наставника или стручни учители со подолга практика по: технологија на предење со текстилни суровини, ис-

питување на текстилот и стручно рачуство, и по ткаење со декомпозиција и преплетување

- по два наставника или стручни учители по практична обука предење и практична обука по ткаење.

4. Гимназија — Штип

- по еден професор по хемија и филозофија со историја
- еден стручен учител со средно образование (резервен офицер) по предвојничка обука.

5. Основно училиште „Тошо Арсов“ — Штип

- управител на Училиштето, со филозофски факултет или ВПШ со 3 години пракса и положен стручен испит, или учител со 10 години пракса и положен стручен испит
- по еден наставник по: историја со географија, српскохрватски јазик, македонски јазик и биологија со хемија.

6. Основно училиште „Ванчо Прке“ — Штип

- управител, со филозофски факултет, ВПШ со 3 год. пракса и положен стручен испит или учител со 10 год. пракса и положен стручен испит
- пом. управител, со исти услови како и за управителот
- по еден наставник по: историја со географија, општество со социјалистички морал, српскохрватски јазик, англиски јазик, математика со физика и ОТО.

7. Основно училиште „Моша Пијаде“ — Штип.

- управител, со филозофски факултет или ВПШ со 3 год. пракса и положен стручен испит или учител со 10 год. пракса и положен стручен испит.
- наставник по биологија со хемија

8. Детско забавиште — Штип

- управител, со учителска школа и повеќе-годишна пракса.

9. Дом на Училишен текстилен центар — Штип

- воспитувачка, со учителска школа (воспитачки или учителски сектор) со 5 год. пракса од просветна струка и положен стручен испит.

10. Училиште за ученици во стопанството — Штип

- директор, со филозофски факултет, ВПШ со 3 год. пракса и положен стручен испит или учител со 10 год. пракса и положен стручен испит

Во овој број нема службен дел.

- по еден наставник по: историја со географија, физичко воспитување и математика со физика.

11. Ниже музичко училиште — Штип

- по еден наставник или стручен учител по: солопеене со солфеж, виолина и кларинет

12. Средно музичко училиште — Штип

- по еден наставник или стручен учител по: солопеене со солфеж, виолина и клавијар
- директор на училиштето, со музичка академија

13. Основно училиште — с. Три Чешми

- управител, со исти услови како за управителот под 6
- по еден наставник по француски јазик и биологија со хемија

14. Основно училиште „Маршал Тито“ — Штип

- управител, со исти услови како за управителот под 6

15. Основно училиште — с. Драгоево

- управител, со исти услови како и за управителот под 6
- еден наставник по француски јазик

16. Основно училиште — с. Д. Балван

- управител, со исти услови како за управителот под 6
- еден наставник по француски јазик

17. Основно училиште — с. Крупиште

- управител, со исти услови како под 6
- по еден наставник по: српскохрватски јазик, математика со физика и запознавање на природата и општеството

18. Основно училиште — с. Лесковица

- управител, со исти услови како под 6
- по еден наставник по: македонски со српскохрватски јазик, историја со географија, македонски со француски, математика со физика и биологија со хемија

19. Основно училиште — с. Карбинци

- управител, со исти услови како под 6
- еден наставник по математика со физика

20. Основно училиште — с. Аргулица

- управител, со исти услови како под 6
- по еден наставник по математика со физика и биологија со хемија

III. ОПШТИНА ПРОБИШТИП

1. Гимназија — Пробиштип

- директор, професор и 3 год. пракса
- по еден професор по: биологија со хемија, ОТО и физичко воспитување

2. Училишен центар за образование на кадри од рударска струка — Пробиштип

- директор, со факултет и искуство на раководни должности

- по еден раководител по металска и по рударска практична обука

- тројца инструктори по металска практична обука (бравар, заварувач и електричар)

- по еден наставник по: македонски јазик, општествено-економско образование и организација на производството, физичко воспитување и предвојничка обука, рударство, рударски машини и машинска енциклопедија, техничко цртање и технологија

- еден книговодител и еден технички цртач

3. Ученички дом „Доне Божинов“ — Пробиштип

- управник на домот, со ВПШ или учител со положен стручен испит и над 5 год. практика во просветата
- еден воспитувач

4. Основно училиште — Пробиштип

- пом. управител, со учителска школа, положен стручен испит и над 8 год. пракса
- по еден наставник по: македонски јазик, српскохрватски јазик, физичко воспитување, ОТО и социјалистички морал
- два наставника по француски јазик

5. Основно училиште — с. Злетово

- по еден наставник по: историја, биологија, француски јазик, математика со физика, физичко воспитување, ОТО, ликовно воспитување

6. Основно училиште — с. Троло

- по еден наставник по: историја со географија, македонски јазик, математика со физика, германски јазик, биологија, српскохрватски јазик, ОТО, физичко воспитување

IV. ОПШТИНА БЕРОВО

1. Гимназија со економски и педагошки паралелки — Берово

- по еден професор по: македонски јазик, историја и математика

- по еден професор економисти по: политичка економија, книговодство, стопанска математика и статистика, кореспонденција со финансиска математика и еден правник по право

- два професора по француски јазик

- по еден стручен наставник или учител по ОТО и физичко воспитување

2. Ученички дом при Гимназија — Берово

- еден воспитувач, со учителска школа (воспитачки или учителски отсек), положен стручен испит и 5 год. пракса во просветна струка

3. Основно училиште — с. Владимирowo

- еден наставник по ОТО

4. Основно училиште — с. Русиново

- еден наставник по историја со географија

5. Основно училиште — с. Будинарци

- по еден наставник по: историја со географија и физичко воспитание

6. Основно училиште — с. Двориште

- по еден наставник по македонски јазик, француски јазик, историја со географија и биологија со хемија

V. ОПШТИНА КОЧАНИ**1. Економско училиште — Кочани**

- по еден професор по француски јазик и општа математика
- по еден професор економисти по: стопански систем со економика, стопанска математика со финансиски систем, технологија, статистика со комерцијално работење и финансиски систем
- еден професор по право и два професора по книговодство

2. Гимназија — Кочани

- по еден професор по француски јазик, математика, физика и биологија

3. Металско училиште — Кочани

- по еден професор или наставник по: математика, физика, историја со географија, техничко цртање со нацртна геометрија, механика со отпорност и машински елементи и технологија на материјална обработка
- два наставника по практични работи — дреери
- еден наставник по практична работа — бравар
- еден наставник по практична работа — заварувач
- еден наставник по практична работа — ковач

Кандидатите по практична работа можат да бидат и висококвалификувани работници од метален смер

4. Основно училиште — „Моша Пијаде“ — Кочани

- еден наставник по историја со географија

5. Основно училиште Раде Кратовче — Кочани

- по еден наставник по: математика, физичко воспитување и историја со географија

6. Основно училиште — с. Оризари

- по еден наставник по историја со географија, физика со математика и физичко воспитување — со дополнување

7. Основно училиште — с. Облешево

- по еден наставник по странски јазик и музичко со физичко воспитување

8. Основно училиште — с. Соколарци

- по еден наставник по: француски јазик, географија со запознавање на општеството, математика, македонски јазик, физика со математика и хемија со дополнување

9. Основно училиште — с. Зрновци

- по еден наставник по: македонски јазик со дополнување српски јазик, физичко воспитување со дополнување, биологија со хемија и математика со физика

VI. ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО**1. Гимназија — Делчево**

- директор, со филозофски факултет
- по еден професор по математика, физика, француски јазик, биологија и географија
- наставник по физичко воспитување

2. Основно училиште — Делчево

- по еден наставник по математика, физика и ОТО

3. Основно училиште — с. Тработивиште

- управител, со ВПШ, положен стручен испит и 5 години пракса
- по еден наставник по македонски јазик, математика со физика, француски јазик и по музичко воспитување

4. Основно училиште — с. Каменица

- управител, со исти услови како под 3
- по еден наставник по историја со географија, македонски со српски јазик, француски јазик, биологија, музичко и ликовно воспитување со ОТО

5. Основно училиште — с. Драгче

- по еден наставник по: македонски и со српски јазик, математика со физика, историја со географија, биологија и ликовно воспитување со ОТО

6. Основно училиште — с. Разловци

- управител со исти услови како под 3 и 4
- по еден наставник по македонски со српско-хрватски јазик, математика со физика и историја со географија

VII. ОПШТИНА РАДОВИШ**1. Гимназија — Радовиш**

- два професора по математика
- по еден професор по: физика, хемија, географија и македонски јазик

2. Основно училиште — Радовиш

- по два наставника по: математика, француски јазик, биологија со хемија и македонски јазик
- по еден наставник по историја, музика и ОТО

3. Основно училиште — с. Ињево

- по еден наставник по: македонски јазик, француски јазик, математика со физика и историја со географија

4. Основно училиште — с. Подареш

- по еден наставник по македонски со српско-хрватски јазик, математика со физика, биологија со хемија и француски јазик

5. Основно училиште — с. Конче

- по еден наставник по македонски со српско-хрватски јазик, историја со географија, биологија со хемија, француски јазик и математика со физика

6. Основно училиште — с. Ораовица

- по еден наставник по македонски со српско-хрватски јазик и математика со физика

7. Земјоделско училиште со практична обука — Радовиш

- два инж. агронома за стручни предмети

VIII. ОПШТИНА СВ. НИКОЛЕ**1. Гимназија — Св. Николе**

- по еден професор по македонски јазик, математика, биологија, географија и два професора по историја
- посебни услови: плата по ЗЈС, а положајна по договор. Стан обезбеден.

2. Училиште за ученици во стопанството — Свети Николе

- стручен учител или висококвалификуван работник од метален смер, стручен учител или висококвалификуван работник од текстилен смер и еден наставник по математика со физика

3. Училишен центар за квалификувани работници во земјоделството — Св. Николе

- еден професор или наставник по македонски јазик
- еден наставник по друштвено уредување на ФНРЈ и стопанска географија на ФНРЈ и еден наставник по машински елементи со техничко цртање
- по еден наставник или висококвалификувани работници по технологија со техничка механика, земјоделски машини, општо со специјално земјоделство, моторно дело за практична настава и механичка технологија за практична настава

4. Основно училиште — Св. Николе

- по еден наставник по македонски јазик, српскохрватски јазик, географија, математика, биологија, физичко воспитување и општотехничко образование

5. Основно училиште — с. Цумајлија

- по еден наставник по историја со географија, математика, македонски јазик, српско-хрватски јазик, француски јазик, биологија, музичко воспитување, ликовно воспитување и ОТО

6. Основно училиште — с. Немањаци

- по два наставника по македонски јазик, математика, физика, географија со историја, француски јазик, биологија со хемија, српскохрватски јазик, ОТО и музичко воспитување

7. Основно училиште — с. Ерцелија

- по еден наставник по македонски јазик, српскохрватски јазик, француски јазик,

географија, историја, математика, физика, музичко воспитување, физичко воспитување и ОТО.

IX. ОПШТИНА ВИНИЦА**1. Основно училиште Виница**

- по еден наставник по српскохрватски јазик, англиски јазик, географија, музичко воспитување и два наставника по математика

2. Основно училиште — с. Блатец

- по еден наставник по математика, географија со историја, руски јазик и физичко воспитување

X. ОПШТИНА ПЕХЧЕВО**1. Основно училиште — с. Панчарево**

- по еден наставник по македонски со српско-хрватски јазик, математика со физика, историја со географија и француски јазик

2. Основно училиште Пехчево

- еден наставник по француски јазик

3. Основно училиште — с. Робово

- еден наставник или стручен учител за физичко воспитување

XI. ОПШТИНА НОВО СЕЛО**1. Основно училиште — Ново Село**

- по еден наставник по историја со географија, математика со физика, француски јазик, музичко воспитување, запознавање на природата и општеството, ОТО, биологија со хемија и два наставника по српскохрватски јазик

2. Основно училиште — с. Колешино

- по еден наставник по: македонски со српскохрватски јазик, француски јазик, запознавање со природата и општеството, општотехничко образование, ликовно воспитување, музичко воспитување и историја со географија

3. Основно училиште — с. Иловица

- по еден наставник по: македонски, српскохрватски, француски јазик, математика со физика, биологија со хемија, ликовно воспитување и природа и општество

XII. ОПШТИНА ВАСИЛЕВО**1. Основно училиште — с. Василево**

- по еден наставник по: математика, руски или француски јазик, биологија со хемија, историја со географија и музичко воспитување

2. Основно училиште — с. Вељуса

- по еден наставник по: македонски јазик, српскохрватски, руски или француски јазик, математика, биологија со хемија, музичко воспитување и физичко со ОТО

3. Основно училиште — с. Просениково

- управител, со ВПШ и повеќегодишна пракса
- по еден наставник по: српскохрватски јазик, руски јазик, математика, физичко воспитување, музичко воспитување и ОТО

УСЛОВИ: Во сите училишта можат да конкурираат само наставници со сформено соодветно образование.

Во училиштата од II степен за наставници по практична обука и одделни стручни предмети во училиштата со практична обука можат да конкурираат и висококвалификувани работници со подолга практика по предметот.

Во основните училишта исклучиво по предметите: физичко, ликовно, општотехничко образование, музичко образование и предвојничка обука можат да конкурираат и учители или лица со друга средна стручна школа со подолго предавање на предметот.

Пријавување на кандидатите: Кон пријавата за конкурирање треба да се приложат следните документи:

а) кандидати кои се во работен однос:

1. препис од дипломата за образование и стручен испит,
2. потврда за работен стаж,
3. оценувачките листови за последните три години,
4. одобрение за конкурирање од органот за назначување;

б) кандидатите кои за прв пат конкурираат:

1. сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Пријавите се доставуваат непосредно во училишните одбори, а конкурсот трае до 25. VIII. 1962 год. До колку упразнетите места останат непополнети конкурсот се продолжува до 30. IX. 1962 год.

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за прием на 11 стални музичари за својот камерен и симфониски оркестар и теа:

седум виолини (4 први и 3 втори),
две виоли,
едно виолончело и
еден фагот

УСЛОВИ: Кандидатите треба да достават писмена молба во која ќе бидат наведени нивните квалификации и досегашната работа.

Настап на работа од 1 септември 1962 година.

Платите се определуваат според постојните законски прописи за персоналот во уметничките установи.

Молбите се примаат до 31 декември 1962 год.

Ако работните места не се пополнат до одредената дата, конкурсот е отворен се до нивното пополнување.

Молбите се примаат на адреса: Филхармонија на НРМ, ул. „Ленински Комсомол“ број 30. (1126)

УПРАВНИОТ ОДБОР ПРИ ДОМОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ — ДЕЛЧЕВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место лекар од општа пракса на ДНЗ

Услови: Завршен медицински факултет и лекарски стаж.

Плата спрема Правилникот за распределба на личниот доход на ДНЗ. Настап на служба веднаш.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на неговото објавување. Во колку работното место не се пополни до определениот рок, конкурсот останува отворен до пополнувањето.

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки и потребните документи да се достават до Управниот одбор на ДНЗ. (1123)

НАРОДНИОТ МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место кустос — историчар

Услови: Завршен филозовски факултет, група историја.

Овој конкурс има важност 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (1124)

Наредниот одбор на општината Валандово

распишува

К О Н К У Р С

1. За работното место секретар на Народниот одбор на општината Валандово.

Услови: Завршен правни факултет со преку три години практика во управна струка.

Конкурсот ќе трае до 20 септември 1962 година. (1125)

На основа член 33 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. Референт по занаетчиство, угостителство, комунална дејност, просвета и земјоделство 1

УСЛОВИ: Кандидатот треба да има завршено економски факултет или економско училиште, со над 3 години работен стаж.

Молбите со потребните документи, согласно чл. 31 од Законот за јавните службеници и потврди за работниот стаж, да се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работното место. (1120)

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-9260 од 3 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Ристевски Димитрија, роден на 20 октомври 1930 година во село Покрвеник, Охридска околија, од татко Живко и мајка Зорка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Мите**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (242)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 13579 од 18 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Талева Александра, родена на ден 14 септември 1904 година во гр. Битола, од татко Илија и мајка Ангелина, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Илиева**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (243)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 13577 од 18 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стевков Стеван, роден на ден 26 декември 1936 година во гр. Скопје, од татко Славе и мајка Веса, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Горѓиев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (244)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 13870 од 18 август 1962 година, ја одобри промената на личното име на Јовановска Верка, родена на ден 13 ноември 1926 година во гр. Тетово, Тетовска околија, од татко Борис и мајка Менча, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Спировска Вера**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (245)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-11985/1 од 11 јули 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Мирков Симон, роден на ден 14 септември 1950 година во с. Соколарци, Штипска околија, од татко Мирков Јован и мајка Ружа, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Бравко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (246)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 13578 од 18 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Клисареvски Драган, роден на ден 27 јули 1937 година во гр. Скопје, од татко Панче и мајка Славка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Алексовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (249)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 13580 од 18 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Наумовски Такија, роден на ден 21 октомври 1924 година во с. Косел, Охридска околија, од

татко Јонче и мајка Велика, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Тодоровски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (250)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13872 од 20 август 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Димитрова Ана, родена на 18 мај 1947 година во Скопје, од татко Димитар и мајка Нада, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Анета**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (251)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13165 од 3 август 1962 година, ја одобри промената на личното име на Илиев Андон, роден на 5 јануари 1935 година во село Барово, Титоввелешка околија, од татко Ангел и мајка Захарија, така што во иднина личното име ќе му гласи **Деловски Дане**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (252)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-13265 од 3 август 1962 година, ја одобри промената на личното име на Селими Али, роден на 9 јули 1937 година во село Речани, Тетовска околија, од татко Селим и мајка Вахиде, така што во иднина личното име ќе му гласи **Черкези Рихан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (253)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 13574 од 18 август 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ристов Драгољуб, роден на ден 19 јануари 1938 година во село Курија, Титоввелешка околија, од татко Данаило и мајка Панда, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Христов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (247)

ИСПРАВКА

Во „Службен весник на НРМ“ бр. 28 од 5 септември 1962 година, во објавениот оглас за промена на роденото име на Манев Крсте, промената место „Мирчо“ треба да гласи „Кирчо“.

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При овој суд се води постапка за прогласување на исчезнато (умрено) лицето Најдоски М. Ристе, бивш од с. Бешиште, околија Битолска. Лицето Најдоски Ристе во 1948 година емигрирало во Грција во непознат правец.

Последни податоци за лицето се дознале од Италија каде бил испратен во душевната болница во гр. Бари. За денот на настанатата смрт се зема 1-1-1950 година.

Се поканува секој што знае нешто за него да јави на овој суд во рок од 1 месец од објавувањето на огласот.

Од Околинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 452/62. (248)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 274, страна 709, е запишана под фирма: Фабрика за кожи и туткал „Гоце Делчев“ — Скопје — Работничко-службеничка менза во Скопје (во кругот на фабриката). Предмет на работењето на мензата е: вршење угостителски услуги на работниците и службениците од фабриката — исхрана на членовите од работниот колектив, точење на безалкохолни пијалоци вклучувајќи и пиво.

Мензата е основана од Работничкиот совет на Фабриката за кожи и туткал „Гоце Делчев“ — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје под бр. 03—1—3334 од 24-IV-1961 год.

Мензата ќе ја потпишува Спасо Миланов Андоров, раководител на мензата, и Стево Ѓорѓиев, шеф на сметководството на фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 361/61. (916)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 702, страна 1157, свеска II, е запишана под назив: Молеро-фарбарска задруга „Ристо Равановски“ во Скопје. Предмет на работењето на задругата е: обавување на молеро-фарбарска занаетчишка дејност.

Задругата е основана со договорот склучен помеѓу договорачите: Ѓорѓи Чалчевски, Ристо Илиевски, Димитар Поптрпев, Кузе Трчковски и Грујовски Грујо, а одобрен со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 3965 од 5-VI-1961 година.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Чалчевски Ѓорѓи, в. д. директор.

Задругата е конституисана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 3965 од 5-VI-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 418/61. (1150)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-VII-1961 година, рег. бр. 7/61, свеска I, е запишана под фирма: Откупна станица, со седиште во Струга, на Претпријатието за промет со отпадоци „Отпад“ од Битола. Предмет на работењето на станицата е: откуп и продажба на сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна.

Откупната станица е основана од Претпријатието „Отпад“ — Битола, а согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 07/1 од 17-II-1961 година.

Раководител на станицата е Ади Тафо, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 362/61. (1402)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,

рег. бр. 713, страна 47, свеска III, е запишана под фирма: „1 мај“ претпријатие за изработка на временна конфекција — Пирот — Продавница ор. 1 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на современа конфекција на мало, производство на претпријатието.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на „1 мај“ претпријатие за изработка на современа конфекција — Пирот, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 9007 од 10-VIII-1961 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Јанковски Ѓоко, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 572/61. (1438)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 466, страна 1296, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет на мало со кожи, чевли, чевларски прибор и пластични материјали „Видра“ од Скопје — Продавница во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на кожи, чевли, чевларски прибор, гумени производи и пластични материјали.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет на мало со кожи, чевли, чевларски прибор и пластични материјали „Видра“ од Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 7099 од 29-VI-1961 година.

В. д. раководител на продавницата е Лиля Петрушева.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 657/61. (1440)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 716, страна 65, свеска III, е запишано под фирма: Проектантско претпријатие „План“ — Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е: а) изработка на инвестициони програми, идејни и главни проекти за објекти од високоградбата и нискоградбата од областа на: индустријата и рударството, селското стопанство и шумарството, енергетиката, хидроградбата, водостопанството, сообраќајот и врски општествен стандард, занаетчиството, комуналната дејност, угостителството и туризмот, мелиорации и регулации и др.; б) изработка на стручни и економски елаборати од областа на стопанството и др.; ц) изработка на планови од областа на урбанизмот и туризмот.

Претпријатието е основано од Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје, со решението бр. 959 од 18-X-1961 год., а со спојувањето на проектантските стопански организации „Агропроект“ и „Југопроект“ од Скопје.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето инж. Петрушевски Бранислав, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 667/61. (1443)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 35, страна 137, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Поток“ од село Глумово — Погонска единица бр. 3, со седиште во рудник Радуша (кај варцилницата). Предмет на работењето на погонската единица е: производство и промет со вар.

Погонската единица е основана од Земјоделската задруга „Поток“ од село Глумово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 03-4701/1 од 24-X-1961 година.

Раководител на погонската единица е Јонкузи Назифов Вајрам.

Погонската единица ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 693/61. (1490)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 576, страна 241, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со текстил, конфекција и галантерија на мало „Ревизија“ од Скопје — Продавница бр. 7 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: промет со текстил, галантерија и конфекција.

Продавницата е основана согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје бр. 04-8335 од 11-IX-1961 година.

Раководител на продавницата е Миновски Павле.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 681/61. (1504)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 717, страна 73, свеска III, е запишана под назив: Услужно занаетчиска бравароводоинсталатерска задруга „Партизан“ — Скопје. Предмет на работењето на задругата е: изведување и вршење услуги на водоводни инсталации и канализации и браварски работи.

Задругата е основана со договорот, склучен помеѓу договорачите: Георгиевски Никола, Соколовски Мирослав, Зекиров Фаик, Серафимов Борче, Георгиев Мирко, Саит М. Мухарем, Пешевски С. Драган, Сефа Исмаил Иса, Крстевски Милош Благоја и Стефановски С. Борче, одобрен од Народниот одбор на општината Кале — Скопје со решението бр. 6368 од 30-X-1961 год.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Георгиевски Никола, в. д. управник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 700/61. (1506)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,

рег. бр. 688, страна 1069, е запишан под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ од село Петровец — Погон „Конзумна млекара“ во село Мацари — Скопје (со самостојна пресметка и жиро сметка). Предмет на работењето на погонот е: преработка на млеко и млечни производи, откуп на млеко и млечни производи и продажба на млеко и млечни производи.

Погонот е основан од Работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Скопско Поле“ од село Петровец, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Петровец бр. 05-5748/1 од 16-XI-1961 год.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето: Толевски Панде, раководител, Михајловски Ристо, шеф на стопанско-сметководниот сектор и Васил Томовски, шеф на комерцијалното одделение.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 710/61. (1531)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 79, страна 281, е запишано под фирма: Земјоделска задруга „Пекарев“ од Неготино — Претставништво во Скопје. Предмет на работењето на претставништвото е: да ги пласира сите свои производи и откупените земјоделски производи, жива стока, млечни производи, репродукциони материјали и др.; да набавува потребни стоки, разни земјоделски машини, амбалажа, земјоделска стока и др. работи од дејноста на задругата.

Претставништвото е основано од Земјоделската задруга „Пекарев“ од Неготино, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идидија — Скопје бр. 10065/1 од 22-VI-1961 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Петар Шестаков, раководител на претставништвото.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр.
660/61. (1561)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 722, страна 109, свеска III, е запишано под фирма: Тутунов комбинат — Прилеп — Стовариште на големо во Скопје. Предмет на работењето на стовариштето е: продажба на цигари, производи од основачот.

Стовариштето е основано од Работничкиот совет на Тутуновиот комбинат — Прилеп, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-1914 од 21-IV-1961 година.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Крстевски Михајло, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 737/61. (1562)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 721, страна 103, свеска III, е запишана под фирма: Градско столарско претпријатие „Мебел“ од Штип — Продавница во Скопје. Предмет на рабо-

тењето на продавницата е: продавање на мебел и други производи во врска со мебелот.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Градското столарско претпријатие „Мебел“ од Штип, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 13484 од 9-XI-1961 година.

Раководител на продавницата е Ангеловски Никола.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 743/61. (1564)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 408, страна 339, свеска II, е запишана под фирма: Индустриско претпријатие „Борац“ од Травник — Продавница во Титов Велес. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на машка, женска и детска конфекција, долна облека и чевли, а во цел на дополнење на својот асортиман ќе врши продажба и на: трикотажа, чорапи, крпчиња, машини и сл.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Индустриското претпријатие „Борац“ — Травник, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-11976/1 од 24-XII-1960 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Илиевски Јовче, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 748/61. (1570)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 723, страна 115, свеска III, е запишана под назив: Златарско-филиграмска услужна задруга „Рубен“ во Скопје. Предмет на работењето на задругата е: изработка на накит од злато, сребро и други племенити метали и неметали и продажба на истите и услуги на граѓаните.

Задругата е основана со договорот склучен помеѓу договорачите: Зеф Јаки, Фрањо Петар Мердита, Рок Цон, Перо Ѓорѓиевски, Алајдин Камил, Блажева Ратка, Никола Бериша, Снежана Блажева и Јорданка Јадиковска, а одобрен со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 10819 од 17-XI-1961 година.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Зеф Јаки, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 764/61. (1581)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 724, страна 121, свеска III, е запишано под фирма: Претпријатие за увоз и извоз на опрема „Инвест-импорт“ — Белград — Претставништво во Скопје. Предмет на работењето на претставништвото е: ќе врши разни административни-технички работи како на пример: собирање и давање на

информации, вршење на реклами, собирање на порачки и слично.

Претставништвото е основано од Работничкиот совет на Претпријатието за увоз и извоз на опрема „Инвест-импорт“ — Белград, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-15626/1 од 22-IX-1961 година.

Раководител на претставништвото е Павле Коста Ефремов.

Претставништвото ќе го претставува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 769/61. (1582)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-I-1961 година на страна 84, ред. бр. 3 е запишано следното: Угостителското претпријатие „Турист“ од Берово е ставено под присилна управа.

Присилната управа на претпријатието е запишана во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Берово бр. 01-3433/1 од 16-XI-1960 година.

Претпријатието ќе го потпишуваат Цаферовски Миланов Глигор, присилен управник, и Биљарски Димитар, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 183/60. (189)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 148, страна 779 е запишано следното: Согласно со записникот од одржаниот состанок на управниот одбор на Станбената задруга „Трудов инвалид“ од Скопје, одржан на 26-II-1961 година, досегашниот управен одбор е сменет. За нови членови на управниот одбор се избрани следните лица: Васко Мисајловски, претседател, Расолковски Благоја, Ивановски Иван, Спасовски Боге, Поповски Александар, Спасова Вожана, Сидеровски Коста, Ванковски Крсто и Симовски Благоја, членови.

Исто така и досегашните потписници на задругата и тоа: Керамитчиев Трајко, претседател, Милутин Петар, секретар, и Попевски Крум се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници се избрани следните лица: Мисајловски Васко, претседател, Расолковски Благоја, секретар, и Спасовски Боге, благајник. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 21-III-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 212/61. (487)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 665, страна 919 е запишано следното: Досегашниот шеф на сметководството на Услужното машинско ремонтно претпријатие „Агросервис“ од село Маџари, Киро Огњановски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов в. д. шеф на сметководството е назначен Гроздановски Антонов Цветко. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува

во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Сотир Зафировски, директор, сметано од 14-IV-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 269/61. (593)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 69, страна 199 е запишано следното: Се бришат од регистарот следните дуќани во Скопје на Трговското претпријатие за огревен и градежен материјал и градежна железарија на големо и мало „Огрев“ од Скопје и тоа: бр. 2 на ул. „529“ бр. 4 на ул. „Индустриска“, бр. 6 на ул. „42 македонска дивизија“, бр. 8 на ул. „Загребачка“ бр. 34 и бр. 9 на ул. „17“ бр. 6, согласно со одлуката на Работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 331/61. (669)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-IV-1961 година на страна 177, ред. бр. 2 е запишано следното: Митев Спиrow Киро, досегашен директор на Трговското претпријатие на големо и мало „Осогово“ од Кочани, е разрешен од должност. За директор на претпријатието е назначен Арсов Спиrow Арсен, кој е овластен да го потпишува.

Истовремено се запиша како нов потписник Јовановски Тодоров Павле, референт, на местото на Иванов Адамов Ристо, комерцијалист, чие право престана. Досегашниот потписник Томовски Јорданов Михаил и натака останува да го потпишува претпријатието.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Кочани бр. 01-1456 од 15-III-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 60/61. (700)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 274, страна 709 е запишано следното: На досегашниот потписник на Фабриката за кожи и туткал „Гоце Делчев“ од Скопје, Александар Зотик, помошник директор му престанува правото за потпишување.

За помошник директор на фабриката е назначен Ололовски Јосифов Методија. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници директорот Узеир Берзат Узеири и шефот на сметководството Стево Ѓорѓиев, сметано од 23-V-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 360/61. (722)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 15, страна 57 е запишано следното: Согласно со одлуката на Здружниот совет на Земјоделската задруга „Слобода“ од село Зелениково, донесена на 2-IV-1961 год., а одобрена од Народниот одбор на општината Драчево со решението бр. 03-3141/1 од

15-VIII-1961 год. е извршено следното изменување и дополнување на правилата на задругата:

Членот 3 се менува и гласи: „Член на задругата може да биде секој полнолетен производител во следните услови: 1) да ги прифати одредбите на правилата на задругата; 2) да се обврзе дека ќе го остварува минимумот на економско (делување) соработка со задругата и 3) да ќе ја уплати одредената уписнина“.

Во членот 13 точката 3 се менува и ќе гласи: „да оствари минимум економска соработка со задругата предвидена со овие правила“.

Членот 14 се менува и гласи: „Како минимум економска соработка на членовите на задругата со задругата се одредува една од долунаведените работи:

1. контрахирање со задругата на производи од земјоделско производство во најмала вредност од 10.000 динари, со исклучок во селата: Добрино, Дејковац, Гумалево и Тисовиц во износ од 5.000 динари;

2. купување на репродукционен материјал или прифаќање на земјоделски услуги од задругата во вредност од 5.000 дин., со исклучок во селата: Добрино, Дејковац, Гумалево и Тисовиц во износ од 2.000 динари“.

Досегашниот член 14 станува член 15.

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Членот 22 сега станува член 20, се менува и гласи:

„1. Собранието на задругата донесува правила на задругата при нејзиното формирање.

2. Дава предлози за донесување перспективен план за стопански развој на задругата.

3. Ја разгледува работата на задругата.

4. Дава смерници за работата на задругата.

5. Ги разгледува и другите прашања од организацијата и работата и дава препораки на здружниот совет за нивното решавање.

Здружниот совет на задругата е должен да ги разгледува препораките на собранието и по нив да донесува одлуки“.

Членот 26 сега станува член 24, се менува и гласи:

„Здружниот совет се состои од 25 членови. Во овој број влегуваат најмалку 10 работници и службеници запослени во задругата и нејзините самостојни погони и тоа работници и службеници од дејностите што непосредно ги обавува задругата и од нејзините самостојни погони.

Работниците и службениците на здружниот совет ги бира работниот колектив на задругата според прописите што важат за таа цел“.

Членот 38 станува член 35, се менува и гласи:

„Здружниот совет на земјоделската задруга работи врз основа на постојните прописи, правилата на задругата, заклучоците и насоките на собранието на задругата.

Здружниот совет:

1. донесува измени по правилата на задругата;

2. донесува перспективен план за стопанскиот развој на задругата и ги утврдува, по предлог од погоните, стопанскиот план и завршната сметка на самостојниот погон;

3. донесува годишен стопански план и акциона програма на задругата и ги определува средствата со кои се обезбедува извршувањето на планот и програмата;

4. донесува завршна сметка на задругата;

5. му поднесува на увид на собранието на задругата извештај за годишниот стопански план, акционата програма, резултатите на работењето и за завршната сметка на задругата и на нејзините самостојни погони;

6. одлучува за височината на задолжувањето на задругата и им дава овластувања на управниот одбор и управникот на задругата за одлучување на задолжувањето на задругата во определена височина;

7. донесува правилник за распределба на чистиот приход и правилник за распределба на личниот доход на работниците на задругата;

8. ги избира и сменува членовите на управниот одбор на задругата, како и претставниците на задружните сојузи и за другите организации во кои е зачленета задругата;

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува раководните работници на задругата и раководителите на самостојните погони на начинот предвиден по постојните прописи;

10. одлучува за основањето на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;

11. одлучува за стапувањето на задругата во членство на задружниот сојуз и други организации;

12. решава за предлозите и наодите на ревизионите и инспекционите органи за работењето на задругата;

13. решава и за другите прашања во врска со работата на задругата за кои во претпријатијата според општите прописи решава работничкиот совет на претпријатието.

Перспективниот план за стопански развиток, годишниот стопански план и акционата програма на задругата и на нејзините самостојни погони мораат пред донесувањето да им се стават на увид на членовите на задругата, како и на работниците на задругата и на нејзините самостојни погони.

Ако во задружниот совет влегуваат сите членови на задругата и работниците на задругата и на нејзините самостојни погони, задружниот совет ги врши и работите од надлежноста на собранието на задругата.

Членот 45 станува член 42. Од овој член се брише само точката 8.

Оваа одлука влегува во сила веднаш со нејзиното донесување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 525/61. (1214)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 107, страна 417 е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите Општиот деловен сојуз — Неготино, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Неготино под бр. 1462 од 24-V-1961 год. е припоен кон Земјоделската задруга „Пекарев“ од Неготино.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 403/61. (1148)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 79, страна 281 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Неготино бр. 1462 од 24-VI-1961 год. кон Земјоделската задруга „Пекарев“ од Неготино се припојува Општиот деловен сојуз — Неготино.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 402/61. (1149)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 71, страна 283 е запишано следното: Досегашните потписници на Земјоделската задруга „Вардар“ од село Брвеница, Тетовско, Ѓорѓи Писевски и Марко Несторовски се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За управник на задругата е назначен Иван Костовски, а за шеф на сметководството е назначен Евгениевски Васил. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, сметано од 1-VII-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 456/61. (1204)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 10, страна 37 е запишано следното: Согласно со одлуката на Земјоделската лозаро-винарска задруга од Тетово, донесена на вонредното собрание од 5-IV-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Тетово со решението бр. 04-10947/1 од 13-IX-1961 година е извршено следното изменување и дополнување на правилата на задругата:

Член 2 точка 8 гласи: „Со откуп и купувачка на алкохолни и безалкохолни пијалаци и пласман на истите“. Член 2 точка 5 гласи: „Со примање од своите членови и нечленови грозје од нивните лозја за заедничка преработка и доработка“.

Членот 3 се менува и гласи:

„Член на задругата може да биде секој полнолетен земјоделски производител:

1) што ќе ги прифати правилата на задругата, 2) што ќе се обврзе дека ќе остварува минимум на економска (деловна) соработка со задругата и 3) што ќе уплати определена уписнина“.

По членот 5 се додава нов член 5а кој гласи:

„Со правилата на задругата се определува височината на уписнината од 500 динари и минимумот на задолжителната економска соработка на членот на задругата со задругата. Како минимум на економска соработка според овие правила е:

1. контрахирање со задругата на производство на земјоделските производи искажано во 10.000 дин.;
2. продажба на земјоделски производи на задругата во вредност најмалку од 10.000 динари;
3. купување репродукционен материјал од задругата или прифаќање земјоделски услуги во вредност од 5.000 динари“.

Членот 56 гласи:

„Работник што ќе стане член на задругата ги задржува сите права и обврски на лице во работен однос“.

Членовите 15, 16 и 17 се укинуваат.

Член 18 станува член 15, член 19 станува чл. 16, член 20—17, 21—18 и чл. 22 станува член 19 кој гласи:

„Собранието на задругата:

1. ги донесува првите правила при нејзиното основање;

2. дава препорака за донесување перспективен план за стопанскиот развој на задругата;

3. ја разгледува работата на задругата;

4. дава налог за работата на задругата;

5. разгледува и други прашања од организацијата и работата на задругата и му дава препорака на задружниот совет за нивното решавање“.

Член 23 станува член 20, член 24—21, член 25—22 и член 26 станува член 23 кој изменет гласи:

„Член 23

Задружниот совет се состои од 21 член. Во овој број влегуваат една третина од членовите на задругата и две третини од лицата што се во работен однос со задругата и нејзините самостојни погони односно дејности.

Работниците и службениците на задружниот совет ги бира работниот колектив на задругата спрема прописите што важат за таа цел“.

Членот 27 станува член 24, чл. 28—25, член 29—26, чл. 30—27, чл. 31—28, чл. 32—29, чл. 33—30, чл. 34—31, чл. 35—32, чл. 36—33, чл. 37—34 и чл. 38 станува член 35 кој во дополние гласи:

„Задружниот совет работи врз основа на постојните прописи, правилата на задругата и заклучоците и директивите на собранието на задругата

Задружниот совет на задругата:

1. донесува измени на правилата на задругата;

2. донесува перспективен план за развој на задругата и ги утврдува, по предлог на погоните, стопанскиот план и завршната сметка на самостојните погони;

3. донесува годишен стопански план и акциона програма на задругата и ги определува средствата со кои се обезбедува извршување на планот и програмата;

4. одобрува завршна сметка на задругата;

5. му поднесува на увид на собранието на задругата извештај за годишниот стопански план, акционата програма, за резултатите на работењето и за завршната сметка на задругата и нејзините самостојни погони;

6. одлучува за височината на задолжувањето на задругата и им дава овластувања на управниот одбор и на управникот на задругата за одлучување со задолжувањето на задругата до определена височина;

7. донесува правилник за чистиот приход — за неговата распределба и правилник за распределбата на личниот доход на работниците на задругата;

8. ги избира и ги сменува членовите на управниот одбор на задругата, како и претставниците на задружниот сојуз и за другите организации во кои е зачленета задругата;

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува раководните работници на задругата и работодателите на самостојните погони на начин предвиден со постојните прописи;

10. одлучува за основање на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;

11. одлучува за стапување на задругата во членство на задружниот сојуз и другите организации;

12. решава за предлозите и наодите на ревизионите и инспекционите органи за работењето на задругата;

13. решава и за други прашања во врска со работата на задругата за кои во претпријатијата според општите прописи решава работничкиот совет на претпријатието“.

Член 39 станува член 36, чл. 40—37, чл. 41—38, чл. 42—39, чл. 43—40, чл. 44—41, чл. 45—42, чл. 46—43, чл. 47—44, чл. 48—45, чл. 49—46, чл. 50—47, чл. 51—48, чл. 52—49, чл. 53—50, чл. 54—51, чл. 55—52, чл. 56—53, чл. 57—54, чл. 58—55, чл. 59—56, чл. 60—57 и чл. 61—58.

Се додава нов член 59 кој гласи:

„Член 59

Општите прописи за стопанските организации што се однесуваат на погоните со самостојна пресметка во состав на стопанската организација, важат и за самостојните погони на земјоделската задруга“.

Член 62 станува чл. 60, чл. 63—61, чл. 64—62, чл. 65—63, чл. 66—64, и член 67 станува член 65 кој изменет гласи:

„Член 65

Задругата ги има следните фондови:

1. Деловен фонд,

2. Резервен фонд и

3. Фондот за заедничка потрошувачка.“

Член 68 станува чл. 66, чл. 69—67, чл. 70—68, чл. 71—69, чл. 72—70, чл. 73—71, чл. 74—72, чл. 75—73, чл. 76—74, чл. 77—75, чл. 78—76, чл. 79—77, чл. 80—78, чл. 81—79, чл. 82—80, чл. 83—81, чл. 84—82, и чл. 85 станува чл. 83.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 568/61. (1282)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 286, страна 1109 е запишано следното: Дејноста на претпријатието за промет и снабдување со селскостопански производи на големо и мало и индустриска кланица со мадилник „Горни Полог“ од Гостивар во иднина се проширува и со: го организира производството и прометот на произведените килимарски производи на зачленетите задругари и организира производство на килими во сопствена режија; го организира производството и се грижи за пласирањето на домашните ракотворби; го организира производството на разните рачни плетарства од локални сировини (саша, слама, врба и сл.); се грижи за унапредувањето и пласманот на ситни кожни преработки; врши експлоатација на дрвни шумски сировини и преработка на техничко, целулозно и огревно дрво; организира собирање и пласман на разни животни наменети за извоз (жаби, желки и друго); организира унапредување и производство на разни за-

наетички домашни производи и се грижи за нивниот пласман; организира собирање и промет со разни лековити и други ароматични билни растенија, користење и преработка и промет со локални суровини, собирање и промет со лековити и други ароматични растенија, „Ракотворба“ — Гостивар регистрирана со Фи бр. 2441/56 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 341/61. (757)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-II-1961 год. е запишано следното: Андро Петровски, досегашен потписник на задругата е разрешен од должност. Се овластува Ристески Борис за потписник на Задругата „Еленик“ од село Мушинци, Битолска околија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 73/61. (770)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 641, страна 749 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 04-7743/1 од 19-V-1961 година фирмата на Заводот за станбена изградба — Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Претпријатие за проектирање „Македонија проект“ — Скопје.

Со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 04-7743/2 од 22-V-1961 год. се менува и дејноста и во иднина е: проектирање објекти од општа архитектура и општествен стандард и изработување решенија од областа на малиот урбанизам (изготвување студии, решенија, економско технички анализи и програми, како и други генерални и главни проекти).

Досегашниот потписник Стојче Добревски, секретар, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на горенаведеното претпријатие е назначен Димитар С. Димитровски, пом. директор. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници инж. Коле Јордановски, директор, и Тодор Штериен, шеф на сметководството, сметано од 10-VI-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 422/61. (840)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 39, страна 153 е запишано следното: Досегашниот управник на Земјоделската задруга „Братство единство“ од село Горно Лисиче, Скопска околија, Цветко Панчев Ацковски и Веле Благоев Рунчев, шеф на сметководството, се разрешени од должност и престанува правото за потпишување.

За нов управник на задругата е назначен со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 203 од 15-VI-1960 година Анчевски Мирко. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Славко Трајанов Димитровски, член на управниот одбор, сметано од 7-VI-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 412/61. (843)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-III-1961 година под рег. бр. 109/55, свеска II е запишано следното: Напески Ѓорѓи, досегашен потписник на Фабриката за електроизолации „11 октомври“ од Прилеп е разрешен од должност. За потпишување на фабриката остануваат порано овластените лица.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 102/61. (895)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XII-1960 година под рег. бр. 1/57, свеска IV е запишано следното: Киро Стефановски, досегашен потписник на Претпријатието „Ауто Преспа“ од Ресен е разрешен од должност. Се овластува за потпишување на претпријатието лицето Пауновски Ташко

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 568/60. (902)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-VI-1961 год. под рег. бр. 28/55, свеска III е запишано следното: Спасе Симоновски и Трајан Јанкулоски, досегашни потписници на Земјоделската задруга „Горица“ од с. Сливово, Охридска околија, се разрешени од должност. Се овластуваат лицата Ристо Николовски и Стојан Симоновски, да ја потпишуваат задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 310/61. (994)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 215, страна 683 е запишано следното: Досегашниот директор на Чевларската индустрија „Чик“ од Куманово, Перо Менков, со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 11393/1 од 27-VI-1961 год. е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на чевларската индустрија е назначен со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 11395/1 од 27-VI-1961 год. Милисав Маневски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 25-VII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 496/61. (1132)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 167, страна 55, свеска II е запишано следното: На досегашните потписници на Станбената задруга „Колектив“ — Скопје и тоа: Младенов Славе, благајник, Саздевски Димитар, претседател, и Душан Шопкински им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на задругата согласно со одлуката од годишното собрание на задругата, одржано на 14-VII-1961 година, се избрани следните лица: Веселинка Тасева, претседател, Филип Ра-

доешки и Рајко Попилиев, членови на управниот одбор, сметано од 17-VII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 477/61. (1167)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 87, страна 251 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Бирото за организација и унапредување на трговијата и угостителството на НРМ Скопје, бидејќи со решението бр. 02-12023 од 17-VII-1961 година станува установа со самостојно финансирање.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 486/61. (1168)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 669, страна 943 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-549 од 3-V-1961 година со кое се одобрува договорот за основање на Деловното здружение „Конзерваекспорт“ — Скопје и решението бр. 04-549 од 3-V-1961 год. со кое се одобруваат правилата за работа на Деловното здружение „Конзерваекспорт“ — Скопје дејноста во иднина му е:

1. ускладување на производните програми, асортиманот и квалитетот на производите;
2. заедничко вршење на определени надворешно трговски работи (извоз на производите на своите членови);
3. заедничка набавка на опрема, суровина на материјали од увоз;
4. заедничко користење на опремата и другите уреди;
5. заедничка набавка на амбалажа, етикети и други материјали;
6. заедничко истапување на сајмови, изложби и сл. во земјата и странство.

За нов член на здружението е примено претпријатието „Градинар лоза“ — Скопје.

На досегашниот потписник Добривоје Илиќ му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За потписник на здружението останува стариот регистриран потписник директорот Киро Михајловски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 454/61. (1175)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 685, страна 1061 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-9685/1 од 22-VII-1961 год. дејноста на Комуналното производно претпријатие „Паркови и зеленило“ од Скопје во иднина се проширува и со: набавка на семе, садници и цвеќе за репродукција.

Исто така и досегашниот в. д. директор инж. Драган Шојлевски со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 6781/2 од 19-VI-1961 година е назначен за директор и како таков ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 27-VII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 504/61. (1177)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 650, страна 823 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претставништвото во Скопје на Творницата за алуминијска опрема „Алпос“ Шентјур, согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-12168/1 од 18-VII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 515/61. (1180)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 346, страна 915 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 04-3891 од 25-V-1961 година дејноста на Претпријатието за промет со градежен материјал на големо „Антрографа“ — Скопје во иднина се проширува и со: промет со градежни материјали, амбалажа, готова градежна столарија, градежна железарија, градежни машини и огревно дрво на големо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 535/61. (1183)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 346, страна 915 е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Претпријатието за промет со градежни материјали на големо „Антрографа“ — Скопје, Анте Спасовски, со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 11477/2 од 29-IX-1961 год. е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен Владо Јовановски со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 11477 од 29-IX-1960 година. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Георгиевски Благоја, шеф на сметководството.

Со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 13755/1 од 17-VIII-1961 година е разрешен од должност Владо Јовановски и на истиот му престанува правото за потпишување. Исто така му престанува правото за потпишување и на Благоја Георгиевски, шеф на сметководството, сметано од 19-VIII-1961 година.

За в. д. директор на претпријатието е назначен со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 13756/1 од 17-VII-1961 година Ставре Ставревски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Михо Стојанов, шеф на комерцијалното одделение, сметано од 19-VIII-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 544/61. (1237)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 16, страна 61 е запишано следното: Согласно со одлу-

ката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Мерис“ од село Студеничани, Скопска околина, донесена на 8-IV-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Драчево на 19-V-1961 год. е извршено следното изменување и дополнување на правилата:

Членот 3 се менува и гласи:

„Член на земјоделската задруга може да биде секој полнолетен земјоделски производител:

1. што ќе ги прифати правилата на задругата,
2. што ќе се обврзе дека ќе остварува минимум на економско делување (соработка) со задругата,
3. што ќе уплати определена уписнина“.

Членот 13 се менува и гласи:

„Како минимум на задолжителна економска соработка се смета износот од 30.000 дин. и се смета во следното:

1. соработка со задругата во земјоделско производство на определена површина, во определена количина или вредност;

2. контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на определена површина во определена количина или вредност и испорака на тие производи;

3. продажба на земјоделски производи на задругата во определени количини или во определена вредност;

4. купување на репродукционен материјал од задругата или прифаќање земјоделски услуги од задругата во определена вредност;

5. вложување на определен паричен износ кај задругата на штедење;

6. да учествува во работата на задругата, по потреба на задругата, во изведувањето на одделни сезонски земјоделски работи.

Задругата соработува со членовите на задругата и се задолжува да го оствари предложениот минимум од членовите на задругата, доколку има потреба и е во состојба да соработува преку предложениот минимум од задругари, соработка и со нечленови на задругата што се бават со земјоделско производство“.

Членот 14 се менува и гласи:

„Секој член на задругата обавезно плаќа уписнина. Уписнината изнесува 200 динари за еден член. Уписнината се уплатува веднаш по поднесувањето на пристап-изјава, по донесување на решението на управниот одбор за примен член во задругата, или при предавање на земјоделски производи, но не може да биде подолго од 3 месеци од денот на соопштувањето на решението на управниот одбор.

Уплатената уписнина станува средство на задругата од денот на уплатувањето и при истапување на членот од задругата или исклучување не се враќа“.

Членовите 15, 16 и 17 се бришат.

Во членот 21 став 5 се бришат зборовите: „тогаш собранието се одлага најмалку една недела“, а се додаваат зборовите „тогаш собранието се одлага за 2 саата“.

Членот 22 се менува и гласи:

„Собранието на задругата:

1. ги донесува првите правила на задругата;
2. дава препорака за донесување перспективен план за стопанскиот развој на задругата;

3. ја разгледува работата на задругата;

4. дава насоки за работата на задругата;

5. решава за делбата и припојување на задругата или ликвидација;

6. разгледува и други прашања од организацијата и работата на задругата и му дава препораки на задружниот совет за нивното решавање;

7. задружниот совет на задругата е должен да расправува за препораките на собранието на задругата и да донесува одлука во врска со нив“.

Членот 26 се менува и гласи:

„Задружниот совет се состои од 30 члена. Во овој број влегуваат 17 членови од редот на задругарите и 13 членови од работниците и службениците на задругата кој се во постојан работен однос со задругата.

Членовите на задружниот совет на задругата од редот на задругарите ги бираат членовите на задругата. Членовите на задружниот совет од редот на работниците и службениците ги бира работниот колектив — синдикалната организација“.

Во членот 37 ставот 2 се брише.

Членот 38 се менува и гласи:

„Задружниот совет работи врз основа на постојните прописи, правила на задругата и заклучоците и насоките на собранието на задругата.

Задружниот совет:

1. донесува измени на правилата на задругата;
2. донесува перспективен план на стопанскиот развој на задругата и ги утврдува по предлог од погон, стопанскиот план и завршната сметка на самостојниот погон;

3. донесува годишен стопански план и акциона програма на задругата и ги определува средствата со кои се обезбедува извршување на планот и програмата;

4. донесува завршна сметка на задругата;

5. му поднесува на увид на собранието на задругата извештај за годишниот стопански план, за акционата програма, за резултатите на работењето и за завршната сметка на задругата и нејзините самостојни погони;

6. одлучува за височината на задолжувањето на задругата и им дава овластување на управниот одбор и на управникот на задругата за одлучување за задолжување на задругата до определена височина;

7. донесува правилник за распределба на чистиот приход и правилник за распределба на личниот доход од работниците во задругата;

8. ги избира и сменува членовите на управниот одбор на задругата, како и претставниците на задружните сојузи и за другите организации во кои е зачленета задругата;

9. ги назначува, ги сменува и ги распоредува раководните работници на задругата и раководителите на самостојните погони на начинот предвиден со постојните прописи;

10. одлучува за основање на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;

11. одлучува за стапување во членство на задружниот сојуз и на други организации;

12. решава за предлозите и за наодите на ревизионите и инспекционите органи за работата на задругата;

13. решава за формирање на секции жени — задругарки и секции млади задругари;

14. утврдува начела за работата на задругата со задругарите по отворена сметка, како и за висината и начин на давање ристорно на задругарите;

15. решава за присоединување, поделба, проширување или престанок на погони или други самостојни дејности во задругата;

16. ја одобрува привремената периодична пресметка за вкупниот приход и донесува заклучоци за неговата привремена распределба;

17. донесува решение за продажба, купување, изработка, градење, земање под закуп и расходување на основните средства, како и отпишување на застарените побарувања, доколку ова право за поедини работи не е пренесено на управниот одбор на задругата;

18. решава за доделување на стипендии, субвенции, дотации, за давање разни помощи;

19. решава за огласување и други расходи во врска со рекламирање на задругата;

20. решава за предлозите на членовите и органите на задругата, како и по предлозите на одделните комисии;

21. решава за писмени и јавни пофалби и награди за одделните членови и задругари, за вонредни заслуги и залагање на секторот на унапредување на производството, организација на задругата, зголемување на продуктивноста на трудот и слично;

22. задружниот совет за проучување на извесни работи, за поправилно решавање, формира комисија во чиј состав влегуваат членови на задружниот совет, работници и службеници на задругата и задругари. Овие комисии за извршените работи составуваат записник и му го поднесуваат на задружниот совет на решавање;

23. решава и за други прашања во врска со работата на задругата за кој во претпријатието според општите прописи решава работничкиот совет на претпријатието;

24. перспективниот план на стопанскиот развој, годишниот стопански план и акционата програма на задругата и на нејзините самостојни погони мораат пред донесување да им се стават на увид на членовите на задругата, како и на работниците на задругата и на нејзините самостојни погони;

25. задружниот совет може овие компетенции да ги пренесе на управниот одбор со одделна одлука“.

Во членот 40 став 1 се брише бројката 9 а се става 7.

Во истиот член ставот 3 се менува и гласи:

„Задружниот совет бира членови од управниот одбор, 3 члена од редот на задругарите и 4 члена од редот на работниците и службениците“.

Во членот 42 ставот 3 се менува и гласи:

„Членовите на управниот одбор на задругата имаат право на надоместок за загубеното работно

време за присуство на седниците на управниот одбор и друго, доколку членовите на управниот одбор од редот на работниците и службениците на задругата не склучиле договор со задругата за наградување по единица производ и се плаќаат со месечна плата немаат право за надокнада за загубеното време за присуство на седниците и друго“.

Во членот 45 т. 8 се брише.

Точката 20 се менува и гласи:

„Спрема барањата од распишаниот конкурс и барањата од комисијата за засновување и откажување на работни односи да донесе решение.“

Во членот 55 ставот 2 се брише.

Членовите 62, 63, 64, 65 и 66 се бришат.

Членот 78 се менува и гласи:

„Задругата ги има следните фондови:

1. Деловен фонд, 2. Резервен фонд и 3. Фонд за заедничка потрошувачка.

Во членот 81 став 1 се бришат зборовите „фондот за обртните средства“ и се додаваат зборовите „деловен фонд“.

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува веднаш по нејзиното соопштување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 379/61. (1189)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 11, страна 41 е запишано следното: На досегашниот раководител на Погонот за селскостопански производи „Иднина“ во Куманово на Земјоделската задруга од Куманово, Петар Стојков Лазаревски, му престанува правото за потпишување, бидејќи е суспендиран.

За нов потписник на погонот е назначен Салтировски Д. Михајло, книговодител. Тој погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со Трајан Јанко Глеминовски, шеф на сметководството на задругата, сметано од 21-IX-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 583/61. (1262)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 11, страна 41 е запишано следното: На досегашниот потписник на Погонот за селскостопански производи „Иднина“ во Куманово на Земјоделската задруга од Куманово, Киро Тодоров Смиљковски, шеф на откупот на кожа и волна, му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на погонот е назначен Трајан Јанко Глеминовски, шеф на сметководството на задругата. Тој погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник раководителот на погонот Петар Стојков Лазаревски, сметано од 6-IX-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 562/61. (1263)